

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ  
Адреса „Кеј 13-ти Ноември“ број 6, 1000 Скопје, Р. Македонија

**До:** Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје  
Орце Николов 75, 1000 Скопје

**Датум:** февруари 2015 година

**Предмет:** Образложение за работењето на Македонски Телеком АД – Скопје за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014 година

Следната анализа се однесува на неревидираните неконсолидирани (самостојни) финансиски извештаи на Македонски Телеком АД – Скопје за периодот 01.01.2014 - 31.12.2014, подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ). Заради цели на споредба, ставките од претходниот период се конзистентни со презентацијата за тековниот период.

## I Приходи

Приходите од продажба на Македонски Телеком АД – Скопје во 2014 година изнесуваат 6.017.271 илјади денари, што претставува намалување од 9,4% во споредба со 2013 година.

## Услуги на фиксна телефонија



### Говорни услуги

Македонски Телеком успеа да ја одржи **водечката позиција на пазарот на фиксни говорни услуги** со 63,8% (интерна проценка), односно 237 илјади корисници<sup>1</sup> на крајот од 2014 година.

**Приходите од говорни услуги** во фиксниот сегмент се намалија за 13% во споредба со претходната година поради намалениот број на корисници на фиксна телефонија како и намалувањето на појдовниот сообраќај кој се намали за 23% во споредба со 2013 година.



### Интернет и ТВ

Фокусот на double и triple play пакетите резултираше со зголемен број на DSL корисници за 2,7%, што резултираше со база на DSL корисници од 190,5 илјади корисници на крајот од 2014 година и **удел на пазарот на широкопојасен интернет од 50,8%** (интерна проценка).

Во однос на **ТВ пазарот**, Македонски Телеком има **најголем удел на пазарот** со 23,1% (интерна проценка) од вкупниот ТВ пазар. IPTV услугата, поради високиот квалитет, интерактивноста и уникатното ТВ искуство, е добро прифатена на пазарот и Компанијата оствари зголемување на

<sup>1</sup> Со завршената PSTN миграција на IMS платформата MKT има нова методологија на известување во однос на фиксните корисници бидејќи сегментацијата на корисниците на PSTN и ISDN повеќе не се применува. Новата методологија која е базирана на IMS се состои единствено од IMS корисници. Имплицитно тековните бројки се помали отколку претходно објавените бидејќи до крајот на 2013 година MKT го објавуваше бројот на ISDN каналите како број на корисници. Не се вклучени изнајмени линии на големо – WLR

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ  
Адреса „Кеј 13-ти Ноември“ број 6, 1000 Скопје, Р. Македонија

бројот на корисници на IPTV (3Мах, 2 Мах и само IPTV корисници) за 12% во споредба со 2013 година, што резултираше со база од 98 илјади корисници на крајот од 2014 година.

**Приходите од Интернет и дигитална телевизија преку Интернет протокол („IPTV“) во 2014 година се зголемија за 6,5% во споредба со истиот период од претходната година.**

Со цел да се обезбеди висок квалитет на широкопојасните услуги Македонски Телеком АД – Скопје продолжи да инвестира во развојот на широкопојасен пристап во фиксна мрежа, и инсталирани се капацитети што покриваат околу 107.000 поминати домови или околу **19% покриеност на домаќинствата со ФТТН.**



### Останати приходи

**Приходите од продажба на опрема** во 2014 година се намалија за 29,8% во споредба со претходната година. Намалувањето е главно резултат на еднократниот ефект од продажба на телекомуникациска опрема во претходниот период.

**Приходите од системска интеграција и ИТ услуги** во 2014 година се зголемија за 78,4% во споредба со истиот период од претходната година, главно поради зголемените приходи од ИКТ проекти, Cloud Computing услугите и други интегрирани решенија за бизнис корисници.

## II Трошоци



### Оперативни трошоци

На страната на трошоците, во текот на 2014 година оперативните трошоци се намалија за 16,5% во споредба со претходната година.

Трошоците за вработени се намалија за 32,5% во 2014 година во споредба со претходната година поради помалите трошоци за плати и придонеси главно како резултат на помалиот број на вработени како и помалите трошоци за отпремници.

Трошоците за амортизација се намалија за 6,3% во 2014 година во споредба со претходната година. Намалувањето во главно се должи на намалувањето на корисниот век на средствата поврзани со PSTN миграцијата што доведе до поголема амортизација во 2013 година и намалена софтверска база во 2014 година во споредба со претходната година.

Трошоците на продадени производи и услуги исто така се намалија во споредба со истиот период од претходната година.

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ  
Адреса „Кеј 13-ти Ноември“ број 6, 1000 Скопје, Р. Македонија



### Капитални трошоци

Вкупните капитални инвестиции (CAPEX), во 2014 година изнесуваат 1.201.481 илјади денари.

Во јануари 2014 година успешно беше завршен проектот за целосна IP трансформација, а последниот корисник на јавната комутирана телефонска мрежа (“PSTN”) беше мигриран на IP Multimedia Subsystem (“IMS”) платформата. IMS платформата овозможува користење на различни напредни и иновативни услуги во фиксната телефонија.

### III Нето добивка

Вкупната нето добивка за 2014 година изнесува 1.769.784 илјади денари и е намалена за 19,7% во споредба со претходната година. Ова е резултат на промените на легислативата за данокот на добивка коишто се применливи од почетокот на јануари 2014 година со што данокот на добивка се плаќа во моментот на распределување на дивидендата без оглед на сопственичката структура. Последователно<sup>2</sup>, данокот на добивка којшто произлегува од исплата на дивиденди беше пресметан како обврска и расход во периодот во кој беа прикажани дивиденди, без оглед на фактичкиот датум на исплата или периодите за кои биле исплатени дивидендите.

На 1 август 2014 година стапи на сила нов закон за данок на добивка кој ќе се применува од 1 јануари 2015 година за нето добивката за 2014 година. Во согласност со одредбите на новиот закон, даночната основица е добивката којашто е остварена во текот на фискалната година зголемена за непризнаените трошоци и намалена за признаените приходи (односно дивиденди за кои плаќачот веќе бил оданочен), при што стапката на данокот на добивка изнесува 10%. Во насока на овие промени има и повторното воведување на одложен данок.

Споредбата на Добивката од редовното работење пред оданочување го исклучува ефектот од данокот на добивка. Добивката од редовното работење пред оданочување во 2014 година изнесува 2.299.753 илјади денари и е зголемена за 2,3% споредено со мината година.

#### Во илјади денари

	2013	2014	Промена во %
Добивка од редовно работење пред оданочување	2.248.531	2.299.753	2,3%
Данок од добивка	45.699	529.969	1059,7%
Нето добивка по оданочување	2.202.832	1.769.784	-19,7%

<sup>2</sup> Во согласност со Меѓународниот Сметководствен Стандард МСС 12

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ  
Адреса „Кеј 13-ти Ноември“ број 6, 1000 Скопје, Р. Македонија

\*\*\*\*\*

*На 13 февруари 2006 година, Маѓар Телеком АД, доминантниот сопственик на Друштвото, (преку Каменимост Комуникации АД – Скопје, мнозински акционер на Друштвото), објави дека е вршена истрага на одредени договори склучени од друга подружница на Маѓар Телеком АД, со цел да се утврди дали договорите биле склучени во спротивност на политиките на Маѓар Телеком АД или важечките закони или регулативи. Одборот за ревизија на Маѓар Телеком го ангажираше White & Case како свој независен правен советник за целите на спроведувањето на интерната истрага. Последователно на ова, на 19 февруари 2007 година, Одборот на директори на Друштвото, врз основа на препораката на Одборот за ревизија на Друштвото и на Одборот за ревизија на Маѓар Телеком АД, донесе одлука за спроведување на независна интерна истрага во однос на одредени договори во Македонија.*

*Врз основа на јавно достапните информации, како и информациите добиени од Маѓар Телеком, а коишто беа претходно обелоденети, Одборот за ревизија на Маѓар Телеком спроведе интерна истрага во однос на одредени договори поврзани со активностите на Маѓар Телеком и/или нејзините подружници во Црна Гора и во Македонија кои вкупно изнесуваа повеќе од 31 милион евра. Поконкретно, интерната истрага испитуваше дали Маѓар Телеком и/или нејзините подружници во Црна Гора и во Македонија извршиле плаќања коишто се забранети со законите или прописите на САД, вклучувајќи го и американскиот Закон за спречување на корумпирано однесување во странство (ФЦПА). Друштвото претходно ги обелодени резултатите од интерната истрага.*

*Одборот за ревизија на Маѓар Телеком го информираше Министерството за правда на САД („МП“) и Комисијата за хартии од вредност на САД („КХВ“) за интерната истрага. МП и КХВ започнаа истрага за активностите коишто беа предмет на интерната истрага. Во 29 декември 2011 година, Маѓар Телеком објави дека склучи конечни спогодби со МП и КХВ за решавање на истрагите на МП и КХВ поврзани со Маѓар Телеком. Со спогодбите завршија истрагите на МП и КХВ. Маѓар Телеком ги објави клучните услови од спогодбата со МП и КХВ на 29 декември 2011 година. Поконкретно, Маѓар Телеком објави дека склучил договор за одложено гонење за период од две години („ДОГ“) со МП. ДОГ истече на 5 јануари 2014 година, а врз основа на барањето на МП доставено во согласност со ДОГ, Окружниот суд на САД за Источната област на Вирџинија, на 5 февруари 2014 година, ги отфрли обвиненијата против Маѓар Телеком.*

*Во врска со локалната истрага од страна на државните органи во Македонија, нема нови развои во текот на 2014 година во однос на претходно обелоденетата информација во Финансиските извештаи на Друштвото за претходните години.*

*Немаме сознанија за било какви информации како резултат на барања од кое било регулаторно тело или други надворешни страни, освен како што е опишано погоре, од кои би можеле да заклучиме дека финансиските извештаи можат да бидат неточни, вклучувајќи го и ефектот од можни незаконски дејства.*

Андреас Маиерхофер  
Главен извршен директор

Славко Пројкоски  
Главен директор за финансии

## ***Финансиски извештаи***

Друштво:	<b>Македонски Телеком АД Скопје</b>
ЕМБС:	<b>5168660</b>
Консолидиран	<b>не</b>
Ревидиран	<b>не</b>
Период:	<b>01.01 - 31.12</b>
Година:	<b>2014</b>

### ***Содржина:***

[БС: Биланс на состојба](#)

[БУ: Биланс на успех](#)

[ПТ: Извештај за паричните текови](#)

[ПК: Извештај за промени во капиталот](#)

Друштво: **Македонски Телеком АД Скопје**  
 Период на известување: **01.01 - 31.12**  
 Година: **2014**  
 Извештајот е консолидиран: **не**

**Биланс на состојба**  
 (Извештај за финансиската состојба)

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА</b>	<b>16.200.441</b>	<b>15.306.492</b>	<b>94</b>
Нематеријални средства	715.387	839.661	117
Материјални средства	12.327.867	11.333.241	92
Недвижности	3.591.710	3.365.706	94
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	7.833.539	7.282.666	93
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	902.618	684.869	76
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	2.909.950	2.904.690	100
Вложувања во подружници	2.792.171	2.792.171	100
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми	74.017	67.970	92
Вложувања во хартии од вредност	43.762	44.549	102
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	247.237	228.900	93
Одложено даночно средство	0	0	0
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	<b>3.433.007</b>	<b>3.313.880</b>	<b>97</b>
Залихи	160.122	219.567	137
Побарувања од купувачите	1.127.646	1.108.397	98
Останати побарувања	859.574	834.509	97
Краткорочни вложувања	430.607	327.888	76
Пари и парични еквиваленти	782.696	742.130	95
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	72.362	81.389	112
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>	<b>19.633.448</b>	<b>18.620.372</b>	<b>95</b>
<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>	<b>49.274</b>	<b>52.969</b>	<b>107</b>
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>			
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ</b>	<b>16.445.963</b>	<b>15.771.109</b>	<b>96</b>
Основна главнина и ревалоризациони резерви	6.386.189	6.386.189	100
Резерви	958.389	958.389	100
Акумулирана добивка (загуба)	9.101.385	8.426.531	93
Малцински удел	0	0	0
<b>ОБВРСКИ</b>	<b>3.187.485</b>	<b>2.849.263</b>	<b>89</b>
<b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>	<b>2.643.151</b>	<b>2.197.561</b>	<b>83</b>
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	772.611	870.876	113
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	0	0	0
Краткорочни резервирања	47.661	50.691	106
Обврски кон државата	64.935	55.791	86
Останати краткорочни обврски	859.589	489.550	57
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	898.355	730.653	81
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
<b>ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ</b>	<b>544.334</b>	<b>651.702</b>	<b>120</b>
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	0	0	0
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	502.874	416.435	83
Останати долгорочни резервирања	41.460	44.256	107
Одложени даночни обврски	0	191.011	#DIV/0!
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>	<b>19.633.448</b>	<b>18.620.372</b>	<b>95</b>
<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА</b>	<b>49.274</b>	<b>52.807</b>	<b>107</b>

Друштво: **Македонски Телеком АД Скопје**

Период на известување: **01.01 - 31.12**

Година: **2014**

Извештајот е консолидиран: **не**

## Биланс на успех

(Извештај за сеопфатна добивка)

Податоците се во 000 денари

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
		кумулятивно од почетокот на годината	кумулятивно од почетокот на годината	во однос на претходна година
1	<b>ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>6.705.069</b>	<b>6.043.621</b>	<b>90</b>
2	Приходи од продажба	6.640.093	6.017.271	91
2а	Приходи од продажба на домашен пазар	5.259.500	5.016.714	95
2б	Приходи од продажба на странски пазар	1.380.593	1.000.557	72
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	XXXXXX	XXXXXX	xxxxx
4	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	0	0	0
5	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	0	0	0
6	Капитализирано сопствено производство и услуги	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	64.976	26.350	41
8	<b>ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ</b>	<b>6.966.198</b>	<b>5.818.993</b>	<b>84</b>
9	Набавна вредност на трговски стоки	361.599	330.882	92
10	Трошоци за сировини и други материјали	259.347	211.734	82
11	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0	0	0
12	Услуги со карактер на материјални трошоци	2.173.905	1.738.585	80
13	Останати трошоци од работењето	676.402	669.669	99
14	Трошоци за вработените	1.316.712	888.886	68
15	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	2.066.378	1.935.999	94
16	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0	0	0
17	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	33.271	16.334	49
18	Резервирања за трошоци и ризици	27.458	14.320	52
19	Останати расходи од работењето	51.126	12.584	25
20	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>-261.129</b>	<b>224.628</b>	<b>286</b>
21	<b>Финансиски приходи</b>	<b>2.570.972</b>	<b>2.128.232</b>	<b>83</b>
21а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	2.570.972	2.128.232	83
21б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
21в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
22	<b>Финансиски расходи</b>	<b>61.312</b>	<b>53.107</b>	<b>87</b>
22а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	61.312	47.250	77
22б	Останати расходи од финансирање	0	5.857	0
22в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
23	<b>Добивка/ загуба од редовно работење</b>	<b>2.248.531</b>	<b>2.299.753</b>	<b>102</b>
24	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
25	<b>Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување</b>	<b>2.248.531</b>	<b>2.299.753</b>	<b>102</b>
26	Данок од добивка	45.699	529.969	1.160
27	<b>Нето добивка/загуба по оданочување</b>	<b>2.202.832</b>	<b>1.769.784</b>	<b>80</b>
28	<b>Малцински интерес</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото</b>	<b>2.202.832</b>	<b>1.769.784</b>	<b>80</b>
30	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
31	<b>Вкупна сеопфатна добивка/загуба</b>	<b>2.202.832</b>	<b>1.769.784</b>	<b>80</b>



Друштво: **Македонски Телеком АД Скопје**  
 Период на известување: **01.01 - 31.12**  
 Година: **2014**

Извештајот е консолидиран: **не**

## Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<b>А) Парични текови од оперативни активности</b>	<b>1.534.936</b>	<b>1.589.053</b>	<b>104</b>
Нето добивка/загуба после оданочување	2.202.831	1.769.784	80
Прилагодување за:			
Амортизација	2.107.322	1.947.255	92
Оштетување на средства и резервирања	-2.018	19.270	1.155
Зголемување/намалување на залихи	39.081	18.560	47
Зголемување/намалување на купувачите	10.988	37.593	342
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-15.495	9.359	260
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-145.375	15.706	211
Зголемување/намалување на АВР	5.322	-9.027	-170
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	-230.307	-28.912	187
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	2.365	6.728	284
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	90.842	100.431	111
Зголемување/намалување на ПВР	-54.158	70.653	330
Расходи/приходи од камати	-7.008	25.099	558
Исплатени/наплатени дивиденди	-2.464.210	-2.079.207	116
Расходи за платен данок	2.036	-309.883	-15.220
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства	-14.353	-3.562	175
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања	0	0	0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности	7.073	-794	-11
<b>Б) Парични текови од инвестициони активности</b>	<b>4.656.493</b>	<b>815.019</b>	<b>18</b>
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-1.777.760	-1.436.196	119
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	55.545	48.404	87
Парични приливи од продажба на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања	0	0	0
Парични исплати за стекнување на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања	0	0	0
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)	0	0	0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)	22.201	6.047	27
Приливи/ одливи од камати	57.049	14.107	25
Приливи/ одливи од дивиденди	2.464.210	2.079.207	84
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	3.835.248	103.450	3
<b>В) Парични текови од финансиски активности</b>	<b>-5.646.607</b>	<b>-2.444.638</b>	<b>157</b>
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност	0	0	0
Парични исплати за враќање на заеми	0	0	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	0	0	0
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	-5.646.607	-2.444.638	157
Откуп / продажба на сопствени акции	0	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	0	0	0
<b>Зголемување/намалување на паричните средства</b>	<b>544.822</b>	<b>-40.566</b>	<b>-7</b>
Парични средства на почеток на годината	237.874	782.696	329
<b>Г) Парични средства на крајот на годината</b>	<b>782.696</b>	<b>742.130</b>	<b>95</b>



Друштво: **Македонски Телеком АД Скопје**

Период на известување: **01.01 - 31.12**

Година: **2014**

Извештајот е консолидиран: **не**

## Извештај за промените во капиталот

Податоците се во 000 денари

Промени	Капитал на акционерите				Малцински интерес	Вкупно капитал
	Акционерски капитал	Премии на издадени акции	Резерви	Акумулирана добивка (загуба)		
<b>Состојба на 1 Јануари претходната година</b>	<b>5.845.530</b>	<b>540.659</b>	<b>1.916.777</b>	<b>11.586.773</b>	<b>0</b>	<b>19.889.739</b>
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				2.202.831		2.202.831
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-5.646.607		-5.646.607
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност						0
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето			-958.388	958.388		0
<b>Состојба на 31 Декември претходната година</b>	<b>5.845.530</b>	<b>540.659</b>	<b>958.389</b>	<b>9.101.385</b>	<b>0</b>	<b>16.445.963</b>
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				1.769.784		1.769.784
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-2.444.638		-2.444.638
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност						0
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
<b>Состојба на 31 Декември во тековната година</b>	<b>5.845.530</b>	<b>540.659</b>	<b>958.389</b>	<b>8.426.531</b>	<b>0</b>	<b>15.771.109</b>